



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Друштво за производство на компјутери и деловно
информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ
Бр. 154-2024
26.09 2024 год.
СКОПЈЕ

Архивски број: 03-9112/1

Датум:

18-09-2024

ДОГОВОР
за јавна набавка на стоки –
поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux

Склучен помеѓу:

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на улица „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
- Друштво за производство на компјутери и деловно информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр.11а кат – ПР/ Синерџи-Б Центар во Скопје, претставувано од Влатко Петревски, управител, во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux во количина од 4 (четири) лиценци која ќе биде обезбедена од производителот Red Hat, по спроведена постапка за набавка од мала вредност по оглас бр.12273/2024.

Поддршката и претплатата на постоечките Red Hat Enterprise Linux лиценци од страна на производителот на стандардниот софтвер вклучува техничка поддршка во случај на конкретни технички проблеми во работењето кај корисникот поради грешки (bugs) и сигурносни пропусти во стандардниот софтвер на постоечките инсталации на продуктот од страна на производителот, додека претплатата на лиценцата значи бесплатно добивање на сите нови верзии на продуктот за времетраење на поддршката.

II. ЦЕНА

Член 2

Цената за поддршката и претплатата на 4 (четири) лиценци за Red Hat Enterprise Linux изнесува 92.124,00 денари, без пресметан данок на додадена



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

вредност.

На вредноста од став 1 на овој член се пресметува данок на додадена вредност по законски пропишаната стапка.

Цената за поддршката и претплатата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux изнесува 96.731,00 денар, со пресметан данок на додадена вредност.

III. НАЧИН И РОК НА ИСПОРАКА

Член 3

Носителот на набавката се обврзува да ја обезбеди поддршката и претплатата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux од член 1 на овој договор, во рок од 10 (десет) дена од потпишување на договорот од двете договорни страни.

Носителот на набавката е должен на денот на активирањето на поддршката и претплатата на корисничката лиценца да достави документ/потврда за активираната лиценца од производителот или Subscription Certificate и истиот да е достапен на корисничката сметка на договорниот орган кај производителот.

Со добивање потврда дека е извршена набавката и претплатата на продуктот од страна на производителот, оваа набавка за носителот на набавката е завршена и понатамошната поддршка ја дава производителот на софтверот.

IV. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Плаќањето ќе се врши по извршување на предметот на договорот, а врз основа на испорачана фактура од страна на носителот на набавката во рок до 30 (триесет) календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството.

Кон фактурата носителот на набавката задолжително приложува доказ за право на користење на лиценците за Red Hat Enterprise Linux.

Фактурата за извршената поддршка и претплата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux се доставува на договорниот орган на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“ бр. 12, Скопје.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

V. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката се обврзува да ја обезбеди поддршката и претплатата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux од член 1 на овој договор.

VI. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура на начин и во рок утврден во член 4 од овој договор.

VII. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредност на договорот со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Со банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го изврши на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничките спецификации, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од

3



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

VIII. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Договорот важи од денот на потпишување од двете договорни страни па се до истекот на поддршката и претплатата на лиценците Red Hat Enterprise Linux чие времетраење е 1 година сметано од денот на активирањето.

IX. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на договорните страни.

Член 10

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување на одредбите на договорот, а согласно со овој договор или закон.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување кон договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај активирање на банкарската гаранција носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 11

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата од договорната страна која не ги исполнила своите обврски од договорот.

Член 12

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

X. ВИША СИЛА

Член 13

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

5
MB



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила. По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 15

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 16

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 17

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 18

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Носител на набавката:
Друштво за производство на компјутери
и деловно информатички услуги
КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје

Министер за финансии
м-р Гордана Димитриеска-Кочоска

Управител
Влатко Петревски



Изработил: Марија Ангелеска
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Андреј Ангеловски
Владимир Стојанов
Согласен: Андриана Матлиоска

